

З А П И С Н И К

од шеснаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации

шеснаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од претседателот на Комисијата се одржа на 28.09.2016 година, со почеток во 10:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации.

На состанокот присуствуваа

1. Гордана Клинчарова, претседател;
2. Славе Веловски, член;
3. Горан Велинов, член;
4. Петар Есмеров, член
5. Бојана Стефановска, Советник за правни работи- во својство на записничар,

На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред:

1. Усвојување на Записникот од петнаесетиот состанок на Комисијата одржан на 28.09.2016 и усвојување на предлог дневниот ред за шеснаесетиот состанок за 2016 година на Комисијата на АЕК;

Записникот од петнаесетиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот ред.

2. Барање согласност на измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со Предлог Анекс 5 кон Годишниот план за јавни набавки .

Врз основа на усвоените измени и дополнувања на Финансискиот план на АЕК за 2016 година се достави барање за измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки за 2016 година која се однесува на набавка на филтри за рекуператори, набавка на информатичка опрема за потребите на Национален центар за одговор на компјутерски инциденти, набавка на адаптивно одржување на системот за управување со радиофреквенцискиот спектар, набавка на одржување на софистицираната мерна електронска опрема (интегриран систем за мониторинг на радиофреквенции) и оптимизација на РФ сензори (релокација), набавка на поставување, инсталација и поправка на R&S мониторинг мерна опрема, набавка на изработка на Основен проект со ревизија за инсталација за заштитно заземјување и заштита од атмосферски празнења на

објект КМЦ Битола, набавка на изработка на ДУП со ревизија за КМЦ Битола, КМЦ Штип, КМЦ Зајчев Рид, набавка на изработка на елаборати за геодетски работи, набавка на услуга надзор на изведба на градежно и градежно -занатски работи за заштитно заземјување и заштита од атмосферски празнења на објект КМЦ Битола, набавка на одржување на лиценци за ACAD 2016, набавка на услуга за организација на службени патувања и хотелско сместување, набавка на услуга за резервација и испорака на авиобилети, набавка на изведување на градежни и градежно - занатски работи на административните објекти на АЕК за што беше дадена согласност од членовите на Комисијата.

3. Барање согласност за јавна набавка на Адаптивно одржување на системот за управување со радиофреквенцискиот спектар;

Беше дадена согласност.

4. Барање согласност за јавна набавка на Одржување на софистицираната мерна електронска опрема (интегриран систем за мониторинг на радиофреквенции) и оптимизација на РФ сензори (релокација).

Беше дадена согласност.

5. Разно.

Немаше дискусии по оваа точка

Состанокот заврши на 28.09.2016 во 12:30 часот.

Гордана Клинчарова, претседател _____

Славе Веловски, член _____

Горан Велинов, член _____

Петар Есмеров, член _____

Наш број _____

Скопје _____